

## ТУРЦИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА СКОПСКИОТ АЕРОДРОМ

"Холдинг Челеби" е втората странска компанија која покажа интерес за Скопскиот аеродром. Турците испратиле допис до аеродромските власти во кој отворено најавуваат дека сакаат да го земат аеродромот под концесија. Оваа турска компанија го работи аеродромот во Анталија и планира експанзија на бизнисот и во Европа.

Претходно својата кандидатура за аеродромот ја објави и германската компанија "Хохтиф". Германците лани го преземаа аеродромот во Тирана, а во нивната бизнис стратегија се планирани и други аеродроми во регионот. Предвидено е скопскиот да биде даден под концесија до крајот на годинава, бидејќи допрва ќе се избира странски консултант за проектот.

Актуелната Влада прво твреше дека аеродромот треба да остане државен, но ставот го смени откако сфати дека партиските кадри кои се менуваа на власт толку го упропастиле, што единствен спас за него е да го земе странска компанија.

Владата ќе се обиде да го даде и аеродромот во Охрид. Познавачите на авиобизнисот предупредуваат дека тоа нема да ѝ успее ако аеродромите не ги понуди во пакет, бидејќи охридскиот, со само 4 операции неделно, нема да биде предизвик за ниту една странска компанија. Аеродромот во Скопје ќе биде понуден на 20 години, со обврска концесионерот да го реконструира, а охридскиот без никакви условувања.



## ФРАНЦУЗИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА МАКЕДОНИЈА

"Интер марше", "Лорр" и "Акорр" се француски компании заинтересирани за инвестирање во Македонија. Интересирањето да го прошират своето работење во Македонија претставниците на овие компании, како и на повеќе други, го изразиле на средбите кои министерот за економија Фатмир Бесими ги оствари во рамките на дводневната посета во Париз.

"Сакам Македонија да ја претставам како дестинација за успешен бизнис", порача министерот Бесими на бизнис средбата со триесеттина

## БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- Во периодот од 24.5.2005 до 31. 5. 2005 година на десетте најликвидни компании на Македонска берза беа направени вкупно 326 трансакции, при што беа истргувани акции од вредност 58.027.418 денари.

Покрај акциите на Комерцијална банка Скопје, кои стандардно беа најинтересни на берзата, Гранит Скопје имаше 84 трансакции, при што беа истргувани акции од вредност од 3.545.263 денари. Алкалоид Скопје имаше 43 трансакции, при што беа истргувани акции од вредност од 5.785.189 денари, додека Топлификација Скопје имаше 21 трансакција, при што беа истргувани акции од вредност од 3.525.643 денари. Најмалку трансакции, односно само една, за овој период имаше Жито Вардар Велес, при што беа истргувани акции од вредност од 4.955.580 денари.

- МБИ, Македонскиот берзански индекс на 30.5. 2005 година изнесуваше 1.882,52 индексни поени, додека пред една седмица тој изнесуваше 1.902,45 индексни поени.

## ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ ОД РУДНИЦИТЕ САСА ШТРАЈКУВААТ СО ГЛАД

Штрајкот со глад ги исцрпи трудовите инвалиди од рудниците Саса, кои веќе неколку дена ноќеваат во двата шатора поставени пред управната зграда, во која пристапот сè уште им е забранет. Дежурната медицинска екипа досега интервенираше неколку пати. Двајца од штрајкувачите се хоспитализирани.

За разлика од нивните колеги од рудниците Бучим, Злетово и Тораница, трудовите инвалиди од Саса и по 2 години не можат да го регулираат статусот со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Оставени во беда, штрајкувачите од стечајниот управник, кој не ги удостои со преговори, се чувствуваат навредени поради обвинувањата за политичката позадина на штрајкот.

"Не работам ништо, никој не ни дава пари, не ни дава државата ништо, не нè згрижува, пари нема за струја, за ништо. Нема мрдање од тука, живи или умрени, ние тука ќе сме. Нема каде да одиме, децата бараат пари, ние немаме да им дадеме и мораме да останеме тука", изјавија штрајкувачите.

Некогашните ударници, во чии домови сега нема електрична енергија поради неплатени сметки, од Владата очекуваат еднократна парична помош во висина од 10.000

денари. Освен потпишувањето на купопродажниот договор и оставка на стечајниот управник Виктор Тодоров, штрајкувачите денес побараа за нивниот проблем да расправаат Владата и Советот на Општина Македонска Каменица.

Во спротивно, за наредните денови рударите од Саса најавуваат дислоцирање на штрајкот од дворот пред управната зграда на граничниот премин кон Бугарија, како и блокада на патот кој води до рудниците Саса.



## СОВЕТОТ НА НАРОДНА БАНКА ЈА ОДБИ ЖАЛБАТА НА РАДО БАНКА

Радо банка дефинитивно заминува во стечај, со оглед на фактот дека Советот на Народна банка ја одби жалбата на Радо. Ова е очекувана одлука на Советот, откако неодамна гувернерот ѝ ја одзеде лиценцата за работа.

Радо пропадна поради тешката финансиска криза во која беше подолг период. Последниве месеци банката се најде под засилен надзор на НБМ.



претставници на француски компании, на која како претставник од Министерството за надворешни работи на Франција присуствувал Ален Лероа, поранешен специјален претставник на Европската унија во Република Македонија. Во таа пригода Лероа им порачал на бизнисмените дека Македонија постигнала политичка стабилност и дека е на вистинскиот пат во процесот на интегрирање во ЕУ. Тој ја претстави Македонија како иден пазар на француските компании. На средбата од македонска страна било посочено позитивното искуство кое го имаат компаниите кои веќе работат во Македонија, што претставува јасен сигнал и отвореност за нови инвестиции. За влез во телекомуникацискиот пазар заинтересиран е и "Алкател", во железничкиот сектор компанијата "Лорр", која работи на конкретен проект во Македонија, а "Буиг" е заинтересирана за проекти во инфраструктурата. Групацјата хо-

тели "Акорр", пројавила интересирање за ширење на својата мрежа и тоа, пред сè, на деловни објекти, додека "Интер маршее", е заинтересиран во Македонија да создаде мрежа од 15 продавници во повеќе градови, за што би инвестирала околу пет милиони евра.

## РЕШЕНИЕ ЗА СПОРОТ ЗА "ОКТА"?!

Владата и грчки "Хеленик петролеум" конечно се договорија за статусот на заедничкото претпријатие кое треба да го стопанисува нафтоводот од Скопје до Солун. Бордот на директори на "Вардакс", како што ќе се вика заедничката компанија, денес во Скопје ќе ја одржи својата прва, конститутивна седница, по што "Хеленик петролеум" и формално ќе ѝ ги префрли дваесетте отсто од капиталот на компанијата на Владата. Формирањето на мешовитата компанија, која треба да управува со нафтоводот, беше еден од условите за да почнат официјалните преговори меѓу Владата и "Хеленик петролеум", за да се надмине спорот во врска со договорот за "Окта".



Префрлањето на 20 отсто од акциите од страна на Грците, пак, беше условено со издавање градежни дозволи за дел од објектите на нафтоводот. Постапката за издавање градежни дозволи за базните станици, како и за оптичкиот кабел, веќе е завршена, а се чека само доказ за сопственоста врз објектите, велат во Министерството за транспорт и врски. Владини извори велат дека разговарале со претставници на грчката компанија "Хеленик петролеум" и е подготвена и платформа за почеток на официјалните преговори за надминување на спорот за "Окта".

- Согласно точка 6.03. од Правилникот за котација на хартии од вредност на Берзата, а врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, на 30.5.2005 година следните котирани друштва извршија откуп на сопствени акции:

- Скопски пазар АД Скопје изврши откуп на 101 сопствени обични акции, по цена од 4.500 денари за една акција, преку 1 трансакција;

- Македонија турист АД Скопје изврши откуп на 397 сопствени обични акции, по цена од 2.200 денари за една акција, преку 2 трансакции.

- Според податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, на 30.5.2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирани друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- ШИК Јелак АД Тетово - 127 обични акции;

- Гранит АД Скопје - 1.290 обични акции;

- Млаз АД Богданци - 211 обични акции. 30.5.2005 Нетрговски трансфери на

акции од котирани друштва на 27.5.2005 година. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27. 5. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирани друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Гранит АД Скопје - 658 обични акции;

- Адинг АД Скопје - 756 обични акции;

- Благој Горев АД Велес - 50 обични акции;

- Комерцијална банка АД Скопје - 105 обични акции, 35 приоритетни акции;

- Комуна АД Скопје - 58 обични акции.

30.5.2005 Ревидиран извештај за 2004 година на КИБ АД Куманово, неревидиран БУ 1.1.-31.3.2005 на Факом АД Скопје КИБ АД Куманово го достави ревидираниот извештај за 2004 година, додека Факом АД Скопје го достави неревидираниот биланс на успех за периодот 1.1.- 31.3.2005 година.

Извештајот и билансот може да се најдат на Интернет страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари.

Еден од клучните удари за Радо е финансискиот колапс на Експорт импорт банката, каде ѝ останаа заглавени 2,5 милиони евра, што е голема сума и за по-

крупни банки.

Вкупното штедно портфолио на Радо изнесува околу 5,5 милиони евра. Прво ќе бидат обештетени граѓаните, потоа државата, па останатите клиенти.

Минатата недела Централната банка објави дека уште една банка влегла во групата високоризични. Во најновиот супервизорски извештај 5 банки се оценети како проблематични, 3 од нив се оценети како слаби, а 2 како високоризични. Едната од нив е Радо, а името на втората се чува во тајност.

